

Член 3

За членовите на организацијата на производители во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- име на членот, физичко односно правно лице;
- адреса на членот, физичко односно правно лице;
- матичен број на физичко односно правно лице, ЕМБГ/ЕМБС;
- е – пошта и
- телефон/факс.

Член 4

За производството во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- обработлива површина (ха) на која се врши производството;
- основна култура и други култури кои се произведуваат и
- просечен годишен принос (тони/ха).

Член 5

За вредноста на пазарното производство во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- пазарна вредност на производството од минатата година, изразена во МКД и
- начинот на продажба на производите.

Член 6

За маркетинг и инфраструктура во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- земјоделско земјиште,
- земјоделски објекти,
- земјоделска опрема,
- земјоделска механизација,
- производствени капацитети и
- вид на сопственост.

Член 7

Во планот за признавање се внесува датум за отпочнување на реализација на планот за признавање и периодот на реализација на истиот, најмалку е две, но не повеќе од пет години.

Член 8

Во планот за признавање се наведуваат и мерките и активностите кои треба да се преземаат, за да се стекне статус на организација на производители.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-4272
26 ноември 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО**ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****3644.**

Врз основа на член 9-а став 3 од Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/06, 102/08, 145/10 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец – “Барањето заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања”, на хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи податоци за:

- примател на барањето,
- наслов на барањето,
- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на барањето),
- краток опис поради што се поднесува барањето,
- место и датум на поднесување на барањето и
- потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 од овој член се поднесува копие од барањето за вршење на привремени вработувања.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-7544/3
25 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог

**До писарницата на министерот
надлежен за работите на трудот**

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања

Од _____
(име и презиме на подносителот на барањето)
со стан на ул. _____ бр. _____ од _____ општина
_____.

Подносителот на барањето на ден _____ год., поднесе барање за добивање на лиценца за вршење на привремени вработувања.

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Со оглед дека законскиот рок од 30 дена од поднесувањето на барањето е истечен, поднесувам барање до министерот надлежен за работите на трудот во рок од пет работни дена да донесе решение согласно член 9-а став 4 од Законот за агенциите за привремени вработувања.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за добивање на лиценца за вршење на привремени вработувања.

Подносител на барањето

Број _____

Датум _____

Место _____